



ЗЛАТИБОР - МОКРА ГОРА

3 дена / 1 ноќ / автобус



1 ден 09.03.2018 (петок) Штип/Скопје

Поаѓање од Штип во 22.30 часот, паркингот пред Новата Пошта, од Скопје во 24.00 часот, паркингот пред хотел Вип.

2 ден 10.03.2018 (сабота) Мокра Гора - Златибор

Патот води преку граничниот премин Табановце кон Србија со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување на Мокра Гора, посета на филмскиот град на Емир Костурица – Дрвенград на Меѓавник. Посета на железничката станица Јатара. Слободно време за разглед на комплексот. Напуштање на Мокра Гора и поаѓање за Златибор, еден од најдобрите летно-зимски рекреативни центри на Балканот. Сместување во хотел. Слободно време за индивидуални активности. **Вечерта, организирана вечера со музика. Ноќевање.**

3 ден 11.03.2018 (недела) Златибор - Скопје/Штип

Појадок. Слободно време за индивидуални активности. Во пладневните часови поаѓање за Македонија. Пристигнување во Скопје/ Штип во доцните вечерни часови.

цена: 4.590,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- превоз со туристички автобус
- појадок во режија на агенцијата првиот ден
- 1 ноќевања со појадок и вечера со музика во хотел 3* во Златибор
- посета на Мокра Гора
- организација и водство на програмата со лиценциран придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено :

- туристичка такса – 100,00 денари (*задолжително се плаќа при резервација на аранжманот*)
- влезници за посета на Дрвен град -200 денари (*задолжително се плаќа при резервација на аранжманот*)
- патничко осигурување – 100 денари (*задолжително*)
- влезници за културно-историските споменици

Општи напомени :

- ТА Фериял Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата.
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Може да се патува со биометриска лична карта или пасош. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Пријавување до 24.02.2018

За реализација на аранжманот потребен е минимум од 45 патници!
Важат општите услови за патување на ТА Фериял Кашиков и СКТМ